

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ТоR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

1. ВОВЕД

1.1. Позадина на задачата

„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ е проект чија што генерална цел е да ги зајакне медиумите и граѓанските организации и да овозможи амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумски интегритет како клучен елемент за понатамошна поддршка на Р.М. во процесот на пристапување во Европска Унија (ЕУ). Специфични цели на проектот се:

- 1) да се подобрат условите за квалитетно и достоинствено за доверба истражувачко новинарство кое ќе биде на располагање на граѓаните во областа на човековите права и судството (Поглавје 23 и 24 од правото на ЕУ);
- 2) Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на слободата на изразување и медиумите, подобрување на нивното влијание врз процесот на креирање политики во однос на слободата на медиумите и да се подобри нивната соработка преку воспоставување на платформа за дијалог;
- 3) Да се придонесе кон овозможување на правна, регулативна и политичка клима за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегритет.

Во насока на остварувањето на поставените цели согласно проектот ќе бидат преземени повеќе проектни активности, кои се очекува дека ќе ги дадат следниве резултати:

- 1) Подобрени услови кои ќе обезбедат квалитет во истражувачкото новинарство преку современи/иновативни пристапи во областа на човековите права и судството (Поглавје 23 и 24);
- 2) Зголемен медиумски интегритет и зголемена професионалност на новинарите и медиумските здруженија;
- 3) Капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на слободата на изразување и медиумите се зголемени;
- 4) Засилено влијание врз процесот на креирање политики кои се однесуваат на слободата на медиумите, како и подобрување на нивната соработка преку воспоставена платформа за дијалог;
- 5) Стимулирана побарувачката на квалитетно новинарство од страна на јавноста;
- 6) Зголемена медиумска писменост и разбирањето на улогата на професионалното и етичкото новинарство во off-line и онлајн медиумите;
- 7) Континуитет на усвоените политики и законски предлози во согласност со начелата на ЕУ за „квалитет на законот“ предвидени во судската пракса на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и индикаторите наведени во резолуциите на Советот на Европа кои ги лоцираат недостатоците.

1.2. Позадина на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на програмата *IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014*, и е спроведуван од страна на Центарот за управување со промени во партнерство со Институтот за човекови права. Проектот е фокусиран на имплементацијата на целите утврдени во Повикот за предлози и тоа: да се зголеми влијанието на граѓанските организации и да се подобри интегритетот на медиумите преку нивно вклучување во јавните политики што ќе придонесат за понатамошен развој и унапредување на граѓанскиот дијалог, посилен и активен придонес во креирањето на политиките и активности на набљудување, како и унапредување на истражувачкото новинарство.

Активностите на проектот се внимателно поставени за да се одговори на потребата за подобрување на условите за обезбедување на квалитет во истражувачкото новинарство и да ги охрабри невладините организации, студентите по новинарство, како и сите професионални новинари, да ја практикуваат слободата на изразување и слободата на медиумите, и да го подобрат влијанието врз процесот на креирање политики во врска со истата.

Центарот за управување со промени (ЦУП) е главниот спроведувач на проектот и е непрофитна, невладина организација лоцирана во Скопје, Македонија, која работи и имплементира проекти кои имаат за цел да придонесат за развој на македонското општество и регионот. ЦУП промовира разбирање и ненасилни промени и се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат општествените промени како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. ЦУП има неколку години работно искуство со различни државни институции во Македонија и широка соработка со граѓанскиот и бизнис секторот дома и во странство.

Институтот за човекови права (ИЧП) е партнер во имплементацијата на проектот и е здружение на граѓани лоцирано во Скопје, основано во 2009г. со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност и анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија и дискусии за општата јавност со цел зајакнување на капацитетите и механизмите за промовирање, гарантирање и заштита на човековите слободи и права. ИЧП ги остварува своите активности во соработка со државни органи и институции, граѓански организации од Р.М. како и регионални и меѓународни институции и организации од областа на заштитата на човековите права.

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА

2.1. Цел на мисијата/задачата

Генералната цел на задачата е да се обезбеди квалификувана средина за истражувачко новинарство во еден поврзан и меѓусебно зависен свет и поголем број на граѓани да бидат запознаени и свесни за слободата на изразување.

Конкретната цел на задачата е да се ангажираат двајца експерти во областа на човековите права кои ќе изготват Прирачник за слободата на изразување - правни аспекти од 15 страни и кој ќе биде јавно објавен и ќе послужи како алатка за обука на студентите по новинарство и младите новинари во Македонија.

2.2. Очекувани резултати

- а) Методологија за работа со цел изготвување на Прирачник за слободата на изразување - правни аспекти кој ќе биде наменет за студентите по новинарство и младите новинари како и воопшто за сите граѓани на РМ. Содржината на прирачниците треба да биде стручно поткрепена, но и лесно читлива за корисниците со стил на пишување адаптиран на потребите на соодветната целна група;
- б) Нацрт верзија на Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти;
- в) Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти (15 страни), чија цел ќе е да ги анализира и развие правните аспекти на слободата на изразување. Прирачникот за слободата на изразување – правни аспекти треба да е информативен и да даде сеопфатен преглед на правните аспекти поврзани со слободата на изразување. Тој треба да им го олесни на члените групи остварувањето на слободата на изразување како и да им го зголеми знаењето на неговите читатели и корисници, неопходно за зајакнување на јавната свест во оваа сфера.

2.3. Активности на мисијата

Од експертите се очекува:

- а) Креирање на методологија за работа со цел изготвување на прирачникот;
- б) Селектирање на материјалите за добивање на конечниот текст на прирачникот и подготовка на нацрт верзија;
- в) Креирање на конечна верзија по претходно одобрување на нацртот од страна на партнерите кои го имплементираат проектот.

2.4. Известување

Резултат	Опис	Кога	Со кого
2.2. а)	Методологија за работа со цел изготвување на Прирачник за слобода на изразување- правни аспекти	март 2016	ЦУП проектен менаџер ИЧП проектен координатор
2.2. б)	Нацрт верзија на прирачникот	март 2016	ЦУП проектен менаџер ИЧП проектен координатор
2.2. в)	Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти	април 2016	ЦУП проектен менаџер ИЧП проектен координатор

3. ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. Тим за спроведување на задачата

За спроведувањето на активностите ќе се ангажираат двајца правни експерти кои работат на односната проблематика - предмет на оваа проектна задача и истата ќе ја реализираат заедно со проектниот тим на ЦУП и ИЧП.

Правните експерти ќе работат како тим кој меѓусебно ќе се координира и ќе работи на теми распределени согласно методологијата.

Еден од правните експертите накусо, јасно и концизно ќе даде краток осврт на:

- нормативна правна рамка на слободата на изразување на национално ниво;
- анализа на меѓународните документи и меѓународните стандарди со кои оваа слобода е уредена и загарантирана;
- поимно и правно разграничување и овој и сличните концепти како говор на омраза и клевета и навреда.

Другиот правен експерт ќе даде краток осврт на:

- институционалната поставеност за заштита на слободата на изразување;
- примената на оваа слобода во контекст на практиката на Европскиот суд за човекови права и домашното-национално законодавство;
- прекршувањата на остварувањето на слободата на изразување;
- предлози и мислења за нејзино непречено остварување.

Прирачникот за слободата на изразување - правни аспекти ќе биде издаден на македонски и албански јазик.

3.2. Специфични квалификации

За реализација на оваа проектна задача се ангажираат двајца (2) правни експерти кои имаат големо правно искуство и експертиза од областа на човековите права и слободи, конкретно слободата на изразување.

Експертите освен теоретско познавање и универзитетска диплома од правните науки, потребно е и да имаат и практично работно искуство во соодветната област која е предмет на оваа проектна задача односно од областа на човековите права.

Ангажираните експерти треба да ги познаваат методологиите како и процесите на изготвување на прирачници.

3.3. Временска рамка (денови)

Фаза	Вкупно денови
Методологија за пишување на Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти	2
Пишување на Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти	8
Доставување на Прирачникот до стручната јавност	2
Total (max.)	12

Крајниот рок за извршување на оваа задача е 10-ти април 2016 година до 16,00 часот.

3.4. Логистика

За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ЦУП и ИЧП ќе биде обезбедена следнава поддршка:

ЦУП проектен менаџер – достапен во текот на целата мисија

ИЧП проектен координатор – достапен во текот на целата мисија

ИЧП асистент- достапен во текот на целата мисија

Плаќање: Плаќањето ќе биде извршено на принципот – 30 % по потпишување на договорот за испорака на услуги и доставување на финална методологија за работа, 70% по целосно извршување на услугите предвидени во овој повик.

3.5. Библиографија и документација

Во функција на успешно извршување на задачата на експертите ќе им биде ставена на располагање сета потребната документација со која располагаат ЦУП и ИЧП.

Институтот за човекови права
Проектен координатор
Маја Стојаноска